

Совет за втор циклус студии – јули, 2020

ПРЕГЛЕД**на прифатени теми за изработка на магистерски труд**

ред. бр.	студент	тема на македонски јазик	тема на англиски јазик	предложен ментор
1	Ивана Велинова	Причини за создавање и можности за намалување на загубите и отпадот од храна	Causes for creating and opportunities to reduce food waste and food loses	Проф. д-р Соња Србиновска
2	Миле Костов	Влијание на одредени комерцијално достапни квасци врз карактеристиките на млади вина од сортата вранец	The influence of different commercially available yeast strains on the characteristics of the young Vranec wines	Проф. д-р Михаил Петков
3	Ристе Ѓорѓиев	Влијанието на типот на резидба и времетраењето на мацерацијата врз хемискиот состав и квалитетот на вината од сорта вранец во Тиквешко виногорје	The influence of the type of pruning and the duration of maceration on the chemical composition and quality on the wines of the Vranec brand in Tikvesh wine	Проф. д-р Михаил Петков

			region	
4	Бобан Пиперкоски	Формирање на оптимално портфолио на македонска берза	Optimal portfolio formation on the Macedonian stock exchange	Проф. д-р Драган Ѓошевски
5	Милица Трајкоска	Квалитетни на особини на наменско пченично брашно во зависност од почетната суровина	Quality properties of all-purpose wheat flour depending of the main raw material	Проф. д-р Дане Бошев